



с л о б о д е н
р о м а н

鳥越敦司 atushi torigoe

слободен роман

Судниот ден

核爆弾 нуклеарна бомба

二〇三〇年。 Двесте и Х три години. この日も地球の空は青かった。 Испразни земјата овој ден беше сината боја. が……。 Постојат

「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 “Тоа е многу министер за премиер. Американската нуклеарна бомба долета！”

「何だって！それで防げたのだろうな。」 ”Дури и она што час се прашувам бил спречен од неа。”

「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが……。」 ”Да, но час успеав да експлодира во Тихиот Океан”

これは大変な騒ぎとなった。 Ова стана многу конфузия.

アメリカは本年度からロボットを使って軍の指揮にあたらせていたのだ。 Америка морав дасе погоди на командата на армијата со помош на робот од оваа фискална година.

右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 Американскиот по правона инцидентот, секако беше официјално извинувајќе. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。 Но, следниот ден, Кина и Пакистан имаат едни со други прескокнете нуклеарно оружје.

先制したのは中国だったのだ。 Тоа беше превентивен Кина беше. これについて世界中から非難があがったが、中国軍首脳は、 Оваа осуда од целиот свет отиде за, но на кинески воени лидери,

「われわれは軍の指揮を優秀なアメリカのロボットに任せている。文句があるならアメリカへ言ってくれ。」 ”Му велам на САД, ако постои. Жалат дека воени команданти се оставени на талентирани американски робот.”

と声明した。 Тоа беше изјава.

世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Долго тоа е во, така што на робот е активна во целиот свет.

アメリカは、もとよりわが日本でもレストランなどは大抵ロボットだし、今年からプロ野球選手も一人ロボットが現れたのだ。 САД, како и тоа е обично робот, како што се ресторани во нашиот Јапонија, исто така е професионален безбол играче едно лице робот излезе од оваа година.

その結果は、 … ロボットはオールスターに出場したのだった。 Резултатот е … робот

требаше да се натпреварува во Ол-Стар. アメリカの国防省だってロボットが大分いるといわれている。 Дури и на САД на Министерството за одбрана е дека на робот е присутен Оита。

もちろん先の戦争は国連問題となったのだが、国連の職員もみんなロボットなのだ。 Се разбира, предвоената стана проблем на Обединетите нации, Сите робот, исто така, персоналот на ОН.

ロボットは給料もいらないし、故障すると他のロボットが修理することになっている。 Роботот е дане се потребни никакви плати, како и неуспехот на други робот треба да се поправи. 開発はアメリカでされたが、車と同様わが国でも近年はロボットの開発は目ざましい。 Иако развојот е во Соединетите Американски Држави, во последниве години, исто така, во автомобил, како и Японија развој на робот е извонредна.

ある会社では重役をロボットにしたとか、パチンコ屋の従業員は、みなロボットだし、サラ金の取立てもロボットがするそうだ。 Можеби и извршната власт на робот во една компанија, Pachinkoya на вработените, сето тоа робот, колекција на Сара злато, исто така, па робот.

もちろん失業者は増えたが、大部分の人は余暇を楽しめるようになった。 Се разбира, невработеноста се зголемува, но повеќето од луѓето дојдоа да уживаат во слободното време. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 Тоа беше задоволство што, но

そうそう、国連の問題を話さなければならぬ。 Oh yeah, тоа мора да се зборува во ОН за проблемот. 結局国連では、中国の軍事ロボットのスイッチを切れという事になった。 На крајот, во Обединетите нации, тоа требаше да се исклучи прекинувачот на воени роботи Кина.

しかし。 Сепак。 このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Промена на овој робот е дека нема да биде лесно。

しかもリーダーのロボットを他の多数のロボットが守っている。 Покрај тоа, лидерот на робот има голем број на други робот чуваје. これらのロボットをこわすには相当な国家予算をふいにする事になる。 Да се пробие овие роботи ќе биде да ќа кренат значајна државниот буџет.

中国には、それは出来なかった。 Во Кина, тоа не може да биде. 中国は国連を脱退した。

Кина го остави на Обединетите нации. Пакистан е работил да стави армијата во однос на националниот буџет.

この戦争の結果は？ Како резултат на оваа војна？ 世界中が注目した。 Низ целиот свет се фокусирани. 結果は中国の圧倒的勝利に終わったのだ。 Резултатот е тоа што заврши со убедлива победа на Кина. パキスタンは降服した。 Пакистан е да се предадат. それでも、戦争が終わると中国はパキスタンを占領せずに国連へ復帰したけれど。 Сепак、 но кога војната е завршена Кина беше вратен во ОН без окупација Пакистан.

だが、パキスタンの都市は惨憺たるもの。 Но, Пакистан градови оние кои служат Сантандер. 中国もかなりの打撃を受けている。 Кина, исто така, доби значителен удар. 核の雲はあちこちで上がった。 Облак на ѕадрата се дотука и таму. この事は世界的問題となつたが、アメリカの大統領は、 Но, тоа нешто стана глобален проблем, американскиот претседател, 「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Ќас го измислиле бомба на ѕадрото на облак-бесплатно." と発表した。 Тоа беше најавено.

そして、太平洋上で核を爆発、そのすぐ後にその爆弾を爆発させ、言葉通り、核の雲を消したのだ。 Потоа, експлозијата на нуклеарната во Тихиот Океан, што ѕа активираше бомбата кратко време, буквально, тоа беше надвор од ѕадрото на облак.

この新兵器は世界中が買い求めた。 Оваа нова оружје е купена од целиот свет. そして、ついに世界的な核戦争が始まったのだ。 Тогаш, конечно на глобална нуклеарна војна започна. 全面的核戦争になって恐れられていたのは核の雲だった。 Беше страв да стане полноправна нуклеарна војна облак од ѕадрото. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Сепак、 ова、 поради можноста подолго.

だが、核の雲を無くす爆弾は輸出されたものは効果のないものばかりだったのだ。 Но, бомба за отстранување на ѕадрото на облак имал само неефективни нешта кои се извезени. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Значи, повеќето од големите светски градови беа уништени. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 Во Белата кула Претседателот зборува со гордост,

「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Ти си она што, мојата исправена стратегија?"

「上々ですよ。」 "Тоа е најдобро."

と副大統領が言った。 И заменик-претседател.

「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Сега, тоа е Јапонија и Швајцарија позиција е после."

大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Претседателот, зборуваат, додека гледајќето на видео од целиот свет.

「それも時間の問題ですよ。スイスは、ともかく、日本なんてどうにでもなるんですから。」 "Тоа е исто така, е прашање на време. Швајцарија е, во секој случај, Nante, бидејќи не сум направил во секое време ако Јапонија".

と国防長官が発言した。 Секретарот за одбрана изјави дека。

「それより、」 "Тоа од"

と副大統領は発言する。 И заменик-претседател да зборува.

「日本のやつらも、大統領が、まさか宇宙人だなんて思ってもないでしょうねえ。」 "Јапонија од" Ем, падури, Уе веројатно не е никогаш не размисувала вонземјанин претседател Nante е."

「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "О, бидејќи не постои извешува само на нивните глави."

と大統領は答えて、笑った。 Претседателот одговори, се насмеа.

「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Но, вие момци Тоа беше мудар дека ме прифати."

「そうですとも。われわれは、もう日本には勝てないと思っていたのですから。」 "Дури и што сме. Ние сме, затоа што мислев дека не може да победи друг во Јапонија".

悔しそうに、副大統領は述べた。 рече разочарани, заменик-претседател.

「まあ、日本が、いくらがんばろうと我々の星の文明には、とても及ばんよ。現に…。」 "Па, Јапонија, во нашата ѕвезда на цивилизацијата обидува многу

ПОТЕШКОЕ, МНОГУ ИУОРАЛ УО. ВСУШНОСТ....

と、話して大統領はニヤリと笑った。И, претседателот зборува и е насмеа на смеан.

「あの中国の軍事ロボットも、ここホワイトハウスで操作していたのだし、核の雲を消す爆弾も我々の星のものさ。」
"Тоа кинески воени роботи, да сум бил на работа тукаво
Белата кула, оние бомба за да го исклучите кадрото на облаци од нашата звезда."

「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」"Претседателот, час светот се уште е она што ние во САД".

と発言して CIA長官が立ち上がった。Зборува и порасна директор на ЦИА.

「そうだとも。乾杯しよう。」"Час сум многу, исто така. Обидува и се да се наздрави."

と述べると大統領はグラスを取った。За дасе опише претседателот зеде чашата

「日本に核戦争を仕掛ける日に。」"На денот да се започне нуклеарна војна на Японија".

「乾杯！」"На здравје!"

アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。САД самитот Секоја комбинација на стакло.

無口な日本の首脳 Повлечено самитот Японија

時の首相は大変な無口で知られた人だった。Премиер во тоа време беше он окоје познат по многу молчалива.長い文章は喋れないらしい。Долга реченица не се чини дека се зборува.

「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」"Премиерот, е многу. Сега вистинската кадрото"

首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。Беше во канцеларијата на премиерот, замене, министерот за одбрана дојдоа дасе јавам

「すぐ避難を！」"Веднаш се евакуираат!"

その後の電話の声を聞く前に、わたしは地下の核シェルターへ逃げた。Пред дасе слушне гласот на следните телефон, избегав на нуклеарната засолниште во подрумот.十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まつた。По доволно, Японија лидери се собраа во нуклеарната засолниште.

「首相、どうします？」"Премиерот, што го правиш?"

日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。Лидерите на Японија Секоја има слушнато едногласни.

「そうだな。われわれだけが生き延びればいいではないか。とても勝ち目はないよ。」"Да. Ние само што не можам да Ikinobire. Многу е победа не е."

と、わたしは答えた。Еднаш, му одговорив.

「そんな・・・。」"Тоа"

首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。Пријателите Секоја, тоа е о, бидејќи час сум од американски производство работ

слободен роман

<http://p.booklog.jp/book/106567>

著者：鳥越敦司 atushi torigoe

著者プロフィール：<http://p.booklog.jp/users/dontanine/profile>

感想はこちらのコメントへ

<http://p.booklog.jp/book/106567>

ブクログ本棚へ入れる

<http://booklog.jp/item/3/106567>

電子書籍プラットフォーム：ブクログのパブー（<http://p.booklog.jp/>）

運営会社：株式会社ブクログ